

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
С К О П Ј Е**



**XXXVIII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**

ПРОГРАМА

**3. VIII - 21 VIII 2005 година
Охрид**

СОВЕТ НА СЕМИНАРОТ

Аџиевски д-р Коста
Велковска д-р Снежана
Веновска-Антевска д-р Снежана
Георгиевска - Јаковлева д-р Лорета
Ѓурчинов акад. Милан
Каранфиловски д-р Максим (раководител)
Пиличкова д-р Севим
Радичевски д-р Науме
Ристески д-р Димитрија
Спасов д-р Људмил
Тасевска Роза
Чепреганов д-р Тодор
Шутуркова д-р Љубица (проректор)

УПРАВА НА СЕМИНАРОТ

Каранфиловски д-р Максим (раководител),
редовен професор на Филолошкиот факултет
"Блаже Конески" во Скопје

Белчев д-р Толе - секретар

ЛЕКТОРИ

Дучевска м-р Анета
Јанушева м-р Виолета
Мојсова-Чепишевска д-р Весна
Саздов д-р Симон
Тангуровска д-р Лидија
Танушевска м-р Лидија
Тасевска Роза

П Р О Г Р А М А

О х р и д, 3 - 21 август 2005

Вторник, 2 август

Пристигнување на учесниците на XXXVIII меѓународен семинар во Охрид и сместување во **Студентскиот дом „Никола Карев“** (поранешен депанданс на хотелот „Палас“)

Среда, 3 август

07.00 – 08.00 ч.

Појадок (секој ден во исто време до 21 август)

10,00 ч.

Отворање на XXXVIII меѓународен семинар во **Домот на културата „Григор Прличев“**.
Реч на ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје **проф. д-р Горѓи Мартиновски**

10,30 ч

Средба на учесниците и гостите

11,00 ч.

Промоција на Зборникот на предавањата од XXXVII меѓународен семинар
промотор: д-р **Димитар Пандев**

Промоција на зборникот **„Македонски сџудии“**
од Универзитетот во Колумбус, Охајо, САД
промотор: д-р **Вера Стојчевска Антиќ**

11,15 - 12,00 ч.

Трајко Стаматовски
Кодификација врз проверени основи
(по повод 60 години од донесувањето на македонската азбука и правопис)

12.15-13.00 ч.

Горѓи Старделов
Литературната ситуација на прагот на новиот век
(нови процеси, тенденции, алтернативи)

13,15 - 14,00 ч.

Т е с т и р а њ е на учесниците

14,00 - 15,00 ч.

Ручек (секој ден во исто време до 20 август)

19.00 ч.

Средба на учесниците со лекторите
- формирање лекторски групи

19,30 - 20,30 ч.

Вечера (секој ден во исто време до 20 август)

Четврток, 4 август

- 08,30 - 11,45 ч.** **Лекторски вежби – почетен курс** (се одржуваат секој работен ден до 20 август)
- 08,30 - 10,45 ч.** **Лекторски вежби – среден и напреден курс** (се одржуваат секој работен ден до 20 август)
- 11.00 – 11.45 ч.** **Ѓорѓи Чакарјаневски**
60 години од победата над фашизмот
- 11,45 – 12,00 ч.** Промоција на изданијата на Институтот за национална историја
- 12.15-13.00 ч.** **Томислав Тодоровски**
Стале Попов – неповторлив мариовски летописец (по повод 40 години од смртта)
- 13.00 – 14.30 ч.** **Циклус предавања**
Историја на македонскиот правопис
предавач: **Димитар Пандев**
- 18,15 ч.** Посета на Плаошник

Петок, 5 август

- 11.00 – 11.45 ч.** **Коста Пеев**
Прилог кон изработката на македонскиот дијалектен атлас (врз материјали од земјоделската терминологија)
- 11.45 – 12.00 ч.** Промоција на **Речник на македонските говори во југоисточниот егејски дел III том**,
промотор: **Димитар Пандев**
- 12.00 – 12.45 ч.** **Георги Сталев**
Нови сознанија за творештвото на Григор Прличев
- 13.00 – 14.30 ч.** **Циклус предавања:**
Историја на македонскиот правопис
предавач: **Димитар Пандев**
- 18.30 ч.** **Културна програма**

Сабота, 6 август

- 11.00 – 11.45 ч.** **Анета Шукарева**
Државноста на античките Македонци и нивното уредување
- 12.00 – 12.45 ч.** **Илија Ацевски**
Мултикултурализмот во Македонија
Културниот идентитет низ процесите на
глобализацијата – македонскиот случај
- 13.00 – 14.30 ч.** **Циклус предавања**
Историја на македонскиот правопис
предавач: **Димитар Пандев**
- 18.15 ч.** Посета на црквата Св. Богородица Перивлепта
(Св. Климент) и на Галеријата на икони
со предавање на акад. **Цветан Грозданов**
За фреските на Михаил и Евтихиј во Охрид
- Недела, 7 август**
- 08,00 ч.** Еднодневен излет
- Понеделник, 8 август**
- 11.00 – 11.45 ч.** **Вера С. Антиќ**
Св. Наум Охридски – учителот и книжевникот
на Охридската школа
- 12.00 – 12.45 ч.** **Милан Ѓурчинов**
Книжевно-критичкото дело на Д. Солев
- 13.00 – 14.30 ч.** **Циклус предавања**
Македонската жена - чувар и жртва на
патријархалниот морал
предавач: **Томислав Тодоровски**
- 17.00 – 18.30 ч.** **Курс по историја на македонскиот народ**
Курсот го води **Александар Атанасовски**
(секој ден до 13 август)
- 17.00 – 18.30 ч.** **Курс по етнологија на македонскиот народ**
Курсот го води **Љупчо Ристевски**
(секој ден до 13 август)
- 17.00 – 18.30 ч.** **Курс по македонска литература**
Курсот го води **Кристина Николовска**
(секој ден до 13 август)

Вторник, 9 август

11.00 – 11.45 ч.

Александар Гиревски

Организирање на Македонската православна црква
и официјализирање на Гавриловиот превод на Библијата

12.00 – 12.45 ч.

Јелена Лужина

Македонската битова драма

13.00 – 13.15 ч.

Промоција на изданија на Факултетот за драмски уметности

13.15 – 14.45 ч.

Циклус предавања

Македонската жена - чувар и жртва на
патријархалниот морал
предавач: **Томислав Тодоровски**

17.00 – 18.30 ч.

Курсеви по избор

18.30 ч.

Промоција на книгите: „Театарот и митот“ од Мишел Павловски,
„Во вителот на дереализацијата“ од Наташа Аврамовска и
„Архитектура на сценскиот простор“ од Љупчо Јованов,
промотор: Јелена Лужина

Среда, 10 август

11.00 – 11.45 ч.

Јован Корубин

Глобализацијата и јазикот

12.00 – 12.45 ч.

Људмил Спасов

Значењето на „*Кониковското евангелие*“ на
Павел Божигропски за историјата на македонскиот јазик

12.45 ч.

Промоција на книгата „Семантика и структура на
глаголскиот вид во македонскиот јазик“ од
Станислав Каролак, промотор: Људмил Спасов

13.00 – 14.30 ч.

Циклус предавања

Македонската жена - чувар и жртва на
патријархалниот морал
предавач: **Томислав Тодоровски**

17.00 – 18.30 ч.

Курсеви по избор

18.30 ч.

Проекција на игран филм

Четврток, 11 август

11,00 - 11,45 ч.

Марко Китевски

Марко Крале во македонската народна литература

- 12,00 - 14.00 ч.** **Тркалезна маса:** Македонскиот јазичен корпус и процесот на дигитализација, насочувачи (модератори): Георги Митревски (САД) и Снежана Веновска-Антевска
- 13.00 – 14.30 ч.** **Циклус предавања:**
Драмски елементи во македонскиот фолклор – традиции и иновации, предавач: **Марко Китевски**
- 17.00 – 18.30 ч.** **Курсеви по избор**
- 18,30 ч.** Промоција на монографијата за **Петре Прличко**, промотор: **Лилјана Мазова**
- 19.00 – 19.30 ч.** Промоција на изданијата на Институтот за македонски јазик, „Крсте Мисирков“
- Петок, 12 август**
- 11.00 – 11.45 ч.** **Лилјана Минова Ѓуркова**
Внатрешнојазични и надворешнојазични особености на македонскиот јазик
- 12.00 – 12.45 ч.** **Александар Атанасовски**
Местото на св. Наум Охридски во историјата
- 13.00 – 14.30 ч.** **Циклус предавања**
Драмски елементи во македонскиот фолклор – традиции и иновации, предавач: **Марко Китевски**
- 17.00 – 18.30 ч.** **Курсеви по избор**
- 18,30** **Наташа Аврамовска**
Претставување на писателката **Оливера Николова**
- 21,00 - 22,00 ч.** **Курс за народни ора**
- Сабота, 13 август**
- 11,00 - 11,45 ч.** **Севим Пиличкова**
Функцијата на формулите во народните приказни
- 11,45 - 12,00 ч.** Промоција на изданијата на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“
- 12,15 – 14,00 ч.** **Научна работилница:** Досегашна обработка на текстот на „Кониковското евангелие“, водители: Јоуко Линдстед, Људмил Спасов и Мито Аргировски

13.00 – 14.30 ч.	Циклус предавања Драмски елементи во македонскиот фолклор – традиции и иновации, предавач: Марко Китевски
17.00 – 18.30 ч.	Курсеви по избор
18.30 ч.	Промоција на монографија за Милица Стојанова , промотори: Мишел Павловски и Ана Стојаноска Средба со актерката Милица Стојанова
21,00 - 22,00 ч.	Курс за народни ора
Недела, 14 август	
9,00 ч.	Поаѓање со брод на еднодневен излет во Св. Наум . Разгледување на манастирскиот комплекс
13,00 ч.	Ручек
17,00 ч.	Враќање со брод во Охрид
21,00 - 22,00 ч.	Курс за народни ора
Понеделник, 15 август	
10.00 ч.	Свечено отворање на XXXII научна конференција во Домот на културата „Григор Прличев“
10.15 ч.	Промоција на Зборникот од XXXI научна конференција, промотори: Татјана Гочкова и Виолета Димова
10.30 ч.	
10.00-14.00 ч.	Претпладневна сесија на лингвистичката и на литературната секција
17,00 – 19.00 ч.	Попладневна сесија на двете секции
17,00 – 18.30 ч.	Курсеви по избор
19.00 – 19.45 ч.	Промоција на книгата <i>Од ѿексѝ до ѿрејсѝава</i> од Борислав Павловски, промотор: Мишел Павловски ; промоција на изданијата на Институтот за македонска литература
21,00 - 22,00 ч.	Курс за народни ора
Вторник, 16 август	
08.30 – 13.30 ч.	Научна конференција - претпладневна сесија на двете секции

17,00 - 19,30 ч.	Научна конференција - попладневна сесија на двете секции
19,30 ч.	Промоција на книгата Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик/Бојата на јазикот од Људмил Спасов, промотори: <i>Венко Андоновски и Искра Паноска-Димкова</i>
21,00 - 22,00 ч.	Курс за народни ора
Среда, 17 август	
11.00 – 11.45 ч.	Соња Стојменска-Елзесер Книжевна географија- уметничкиот патепис во современата македонска литература
12.00 – 12.45 ч.	Димитар Пандев Општи стремежи во развојот на македонскиот писмен јазик
13.15 – 14.45 ч.	Циклус предавања Македонскиот женски роман предавач: Наташа Аврамовска
21,00 - 22,00 ч.	Курс за народни ора
Четврток, 18 август	
08.00 ч.	Еднодневен излет
21,00 - 22,00 ч.	Курс за народни ора
Петок, 19 август	
11.00 – 11.45 ч.	Здравко Крстановски Ендемичен и реликтен жив свет од Охридското Езеро
12.00 – 14.30 ч.	Циклус предавања Македонскиот женски роман предавач: Наташа Аврамовска
21,00 ч.	Свечена вечера за учесниците и гостите приредува ректорот на универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски
Сабота, 20 август	

11,00 - 11,45 ч.

Лорета Георгиевска - Јаковлева
Новите тенденции во развојот на македонскиот роман

12.00 – 12.45 ч.

Циклус предавања
Македонскиот женски роман
предавач: **Наташа Аврамовска**

13,00 ч.

Зайворање на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура

Недела, 21 август

07,00 - 8,00 ч.

Појадок. Заминување на учесниците на Семинарот од Охрид